

## КЛОШАРСКА ПЕСНА НА ПОЕТОТ

На мојата сакана С.

Струполен паднав и лежам под сидините на градот  
и не можам ни чекор напред нити пак назад да сторам.  
Сидините дишат со животот на мојот разурнат дом,  
а мојата небиднина извалкана од врвиците на рајот и на адот  
одненадеж ме удира и заслепува како некој штотуку пробуден гром.  
Како да станам и да се борам? Треба да станам и да се борам...

Станав ли, не ли? - Не знам. Но знам како се разденивво градот  
на проклете поети.

Беше тоа час и време на еден долго смируван и скротуван свер,  
клошарски што лунса низ пространите чекални и сали  
и ги бара и собира последните отпушици како реликвии стари  
за кои може единствено и искрено да се жали  
овде или во кој и да е Салпетриер на светот.

Љубов моја, мое од најчиста роса исковано име,  
ти секој ден доаѓаш да ја смируваш својата неодминлива болка  
додека сета утроба и целото тело ко пожар на океанот ти гори,  
земи ме, мила, изведи ме,  
изведи ме под својата широка и смирувачка стреа,  
изведи ја оваа птица низ леглата на пожарите,  
низ леглата на пожарите од кои зеленило пуша  
и едно чудесно дрво разлиствува и расне и живот од небиднина смука.  
Изведи ме низ леглата на пожарите  
да ми испопукаат дамарите,  
а јас во твојот преграб да се распроснувам како црн балон смеа,  
и животот во овој град полека да ми се гаси  
за живот на она дрво небиднината што ќе го спаси.

Париз, февруари 1978 година

Болница Салпетриер